

Прилог бр.3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Законска регулатива во областа на животната средина и безбедност и здравје при работа			
2.	Код	2FP220312			
3.	Студиска програма	Инженерство на животна средина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Факултет за природни и технички науки, Катедра за индустриско инженерство и менаџмент			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	I година I семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	проф. д-р Борис Крстев, доц. д-р Дејан Мираковски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Запишан семестар			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со законските и подзаконски акти во областа на животната средина и безбедноста и здравје при работа				
11.	Содржина на предметната програма: Вовед, Конвенции на МОТ, Закон за животна средина, Закон за безбедност и здравје при работа, Закон за управување со отпад, Закон за квалитет на амбиентниот воздух, Закон за заштита од бучава во животната средина, Правилникот за примена на индикаторите за бучава, дополнителните индикатори за бучава, начинот на мерење на бучава и методите за оценување со индикаторите за бучава во животната средина, Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина, Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од бучава, Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од механички вибрации, Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените во работниот простор.				
12.	Методи на учење: : Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации				
13.	Вкупен расположив фонд на време	90 часови			
14.	Распределба на расположивото време	Предавања + вежби + консултации = 30+30+10 Предавања: 30 Вежби: 30 Друга форма на активности: 30			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања- теоретска настава	30 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски), семинари, тимска работа	30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	10 часови	
		16.2	Самостојни задачи	10 часови	
		16.3	Домашно учење	10 часови	

17.	Начин на оценување		
	17.1.	Проектна задача	30 поени
	17.2.	Семинарска работа (презентација: писмена и усна)	50 поени
	17.3.	Активност и учество	20 поени
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)	до 50 бода	5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и вежби	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација	

22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.1.	1.	МЖСПП	Закон за животна средина	Сл.Весник на РМ бр. 53/05	2005
	2.	Министерство за труд и социјална политика	Закон за безбедност и здравје при работа	Сл.Весник на РМ бр. 92/07	2007
	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2.	1.		Закони и правилници од областа на животната и работната средина		
	2.				